


 СЕ НАОГАТЕ НА: [Дома](#) » [Вести](#) » Медиумските организации бараат посебно одделение во Обвинителство за заштита на новинарите


## Медиумските организации бараат посебно одделение во Обвинителство за заштита на новинарите

27/05/2022 - 12:19

ВЕСТИ, ГРАЃАНИ

Претседателот на Здружението на новинарите на Македонија – ЗНМ заедно со претседателот на Самостојниот синдикат на новинарите и Медиумските работници (ССНМ) Павле Беловски денеска имаа средба со шефот на Скопското јавно обвинителство Гаврил Бубевски.


„Од исклучителна важност е формирање на ново одделение во рамки на Основното јавно обвинителство (ОЈО), кое ќе биде задолжено само за постапување по предмети кои се однесуваат на повреда на правата на новинарите и на медиумските работници, на нивната безбедност, како и на експлицитниот говор на омраза кон нив“.

Ова беше истакнато од претседателот на Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ), Младен Чадиновски кој директорот на ЗНМ и со претседателот на Самостојниот синдикат на новинарите и медиумските работници (ССНМ) Павле Беловски денеска имаа средба со шефот на Скопското јавно обвинителство, Гаврил Бубевски.

Од страна на Беловски беше потенцирано дека и покрај тоа што безбедноста на новинарите и медиумските работници во изминатиот период во државата е подобрена, останува фактот дека перцепцијата за степенот на неказливост на напаѓачите кон новинарите и медиумските работници останува на високо ниво и ова е потребно да се промени.

Драган Секуловски, директорот на ЗНМ истакна дека ОЈО има обврска да ги следи препораките на Советот на Европа за поголема заштита на новинари, посебно ПрепоракаСМ/Рес (2016)41 од Комитетот на министри до земјите членки за заштита на новинарството и безбедност на новинарите и другите медиумски актери.

Според оваа препорака, Македонија како земја членка на Совет на Европа има обврска да создаде механизми за заштита на медиумските работници кога нивните права се нарушени а додека се очекува да



ПОПУЛАРНО



Пробивањето на „Партизанска“ е приоритет, дрвјата ќе бидат заштитени или ќе се заменат со нови, велат од Центар



Од утре се ограничуваат трговските маржи на основните прехранбени производи



Жители на Рузвелтова: Нова сеча на здрави дрвја во Дебар Маало




Новоизбраниот ректор на УГД, Дејан Мираковски: Ќе ја подобрουμε хибридниот настава



„Squid Game“ го инспирираше „Нетфликс“ да креира истоимено реално ТВ шоу


НОВО ЗА ВАС

LAJME NË GJUHËN SHQIPE



17/06/2022

Корисниците ќе го тужат „Епл“ за намерно забавување на постарите „Ајфони“



17/06/2022

Интернетот „Старлинк“ отсега достапен и во С. Македонија

17/06/2022

се изгласаат измените на Кривичниот закон, ова посебно одделение во ОЈО кое ќе работи за заштита на новинарите е добар модел, истакна Секуловски.

Покрај ова, Секуловски укажа со цел да се намали степенот на неказниност потребно е ОЈО да ги истражи старите случаи во кои се бележат закани по животот на новинарите како и да биде проактивно во случаи кога новинарите се предмет на експлицитен говор на омраза и закани на социјалните мрежи.

„Шефот на Скопското обвинителство Гаврил Бубевски го истакна своето задоволство дека овие конструктивни предлози од страна на еснафските здруженија се прифатливи и во идниот период како институција ќе се обидат во брзо време да одговорат позитивно на барањата на ЗНМ и ССНМ“, информираат од ЗНМ.

Од таму велат дека на денешниот состанок исто така се разговарало за унапредување на транспарентноста за работата на обвинителите, назначување на лица од обвинителството кои ќе работат на случаи кои се однесуваат само на предмети каде се вклучени новинари и медиумски работници како и подобрување на меѓусебната соработка за прашања од заеднички интерес и можноста да биде потпишан заеднички меморандум за соработка.



## МОЖЕ ЌЕ ВЕ ИНТЕРЕСИРА



17/06/2022




Корисниците ќе го тужат „Епл“ за намерно забавување на постарите „Ајфони“



17/06/2022



Интернетот „Старлинк“ отсега достапен и во С. Македонија



17/06/2022




„Од загадувач до забавувач“: Концепт за добивање трајни материјали од отпадна хартија



17/06/2022



#РаскажиМи: „Дебитантката“ од Леонора Карингтон



17/06/2022



Месеот на гордоста ги истакнува победите и препреките на ЛГБТИ+ заедницата во Македонија



16/06/2022



Пробивањето на „Партизанска“ е приоритет, дрвјата ќе бидат заштитени или ќе се заменат со нови, велат од Центар




„Од загадувач до забавувач“: Концепт за добивање трајни материјали од отпадна хартија



17/06/2022

#РаскажиМи: „Дебитантката“ од Леонора Карингтон



17/06/2022

Месеот на гордоста ги истакнува победите и препреките на ЛГБТИ+ заедницата во Македонија

РАДИО МОФ НА FACEBOOK

РАДИО МОФ НА TWITTER

РАДИО МОФ НА INSTAGRAM

radiomof